



МЗМП

Go Green

ЕУ
са
ТЕБЕ

ДО: Општина Пробиштип

ОД: Македонско здружение на млади правници (МЗМП Скопје)

ПРЕДМЕТ: Пропратно писмо

ДАТУМ: 11.03.2022

Архивски знак:	
Рок на чување:	
20	год.
Потпис	

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРОБИШТИП

Примено:	16.03.2022
Ориг. Едни:	24
Прилог:	382/1
Вредност:	

Почитувани,

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) со партнерските организации Здружение за одржлив развој и заштита на животна средина ГОУ ГРИН, Центар за климатски промени и Здружение на млади Креактив започна со спроведување на проект „Младински активизам за позелени општини”, е поддржан од Европска Унија во рамки на ИПА програмата *Support to civic youth initiatives, activism and volunteering in local communities* EuropeAid/171333/DD/ACT/MK.

Целта на проектот е зголемено учество на младинските организации и младите во процесите на креирање политики за животна средина на локално ниво, како и поддршка на општините во овие процеси.

Со цел соодветно планирање на активностите за поддршка на општините Ви испраќаме барање за слободен пристап на информации од јавен карактер. Доставените информации ќе ни овозможат утврдување на состојбите и потребите на општината во процесот на креирање на политики за младинско учество и прашања од областа на животна средина. Информациите можете да ни ги доставете во електронска форма на е-майл адресата наведена во барањето.

За сите детали поврзани со проектните активности, ќе бидете навремено известени.

Доколку имате дополнителни прашања Ви стоиме на располагање.

Лице за контакт: Ангела Шумкоска, проектен менаџер

Контакт телефон: 078 612 604

Е-пошта: ashumkoska@myla.org.mk

Со почит,
Александра Цветановска,
Претседателка на МЗМП



Проектот е финансиран од
Европската Унија

(Образец ПП.....)

Македонско здружение на млади правници

МЗМП - Скопје

Бр. I0806-376/1
11.03.2022 год.
СКОПЈЕ

До: Општина Пробиштип
(имател на информацијата)

БАРАЊЕ
ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Од: Македонско здружение на млади правници, ул. Донбас бр. 14-1/6, 1000 Скопје, 02/3220-870, contact@myla.org.mk

(се наведуваат податоци за Барателот: назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-майл)

Застапник / полномошник на барателот на информацијата: Александра Цветановска, ул. Донбас бр. 14-1/6, 1000 Скопје, 02/3220-870, contact@myla.org.mk

(се наведуваат податоци за можниот застапник/полномошник на Барателот: назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-майл)

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

1. Дали општината има пропишано посебни постапки со кои се обезбедува остварување на правото на пристап до информациите и учество на јавноста во донесувањето на одлуките кои се однесуваат на состојбата на животната средина согласно чл. 17 од Законот за животната средина? Ако има пропишано посебни постапки доставете ни примерок (како документ или линк од веб страницата)?
2. Дали општината има изработено извештај за состојбата на животната средина (чл. 45 ст. 5 од Закон за животната средина)? Ако да, ве молиме доставете ни го последно донесениот извештај?
3. Дали општината ги исполнува условите за издавање Б-интегрирана еколошка дозвола? (чл. 123 од Закон за животната средина)?
4. Дали општината има вработено овластени инспектори за животна средина на општината? Ако да, колку овластени инспектори има?
5. Дали во рамки на општината е формирана локална мрежа за мониторинг на животната средина во смисла на член 34 од Законот за животната средина? Ако е формирана кој ја сочинува, кога е формирана и што влегува во делокругот на работа?
6. Дали општината има донесено локален акционен план за животната средина согласно чл. 60 од Закон за животната средина? Ако има донесено, ве молиме доставете ни примерок од документот. Дали во изработката учествува лица под 30 години или младински организации? Кој го сочинува телото за следење на имплементацијата на ЛАП-от за животна средина?
7. Дали општината има усвоено Локална агенда 21 како локален документ за одржлив развој согласно чл. 186 ст. 3 и 4 од Законот за животната средина? Ако да ве молиме да ни доставите примерок. Дали во изработката учествува лица под 30 години или младински организации?
8. Дали на територијата на општината постои заштитено подрачје согласно Законот за заштита на природата? Ако има доставете листа од заштитените подрачја
9. Дали во општината е формирано партиципативно тело за урбанистичко планирање (Согласно членот 46 од Законот за урбанистичко планирање)? Ако е формирано кој го сочинува? Дали во партиципативното тело учествуваат лица под 30 години?
10. Дали во рамки на општината е формиран локален младински совет? Ако е формиран кој го сочинува и споделете одговорно лице за контакт.

11. Дали општината има донесено локална стратегија за млади и/или акциски план? Ако да ве молиме споделете го документот.
12. На кој начин општината обезбедува учество на претставници на младите во креирањето политики на локално ниво?
13. Доколку Општината располага со листа на активни граѓански организации кои работат и дејствуваат во рамки на општината ве молиме да ја споделите.

(опис на информацијата која се бара)

Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација:

- а) увид
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис**
- д) друго

(се наведува бараниот начин, со заокружување)


Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта
- б) телефон
- в) факс
- г) е-майл**
- д) друго

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Правна поука: Барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека се работи за Барање за слободен пристап до информација од јавен карактер.

Во Скопје, 11 Март 2022 година

Ангеловски 
Потпис
(доколку барањето се поднесува во хартиена форма)



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Бр 24-382/2

28.03.2022 год.

ПРОБИШТИП

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019), постапувајќи по Барањето информација од јавен карактер од барателот **Македонско здружение на млади правници (МЗМП Скопје) ул. „Донбас“ бр.14-1/6, 1000 Скопје** поднесено на ден 16.03.2022 година, имателот на информацијата Општина Пробиштип го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Барањето од **Македонско здружение на млади правници (МЗМП Скопје) ул. „Донбас“ бр.14-1/6, 1000 Скопје** бр.I0306-376/1 од 11.03.2022 година, наш бр.24-382/1 од 16.03.2022 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер:

1. Дали општината има пропишано посебни постапки со кое обезбедува остварување на правото на пристап до информациите и учество на јавноста во донесувањето на одлуките кои се однесуваат на состојбата на животната средина согласно член 17 од Законот за животната средина? Ако има пропишано посебни постапки доставете ни примерок (како документ или линк од веб страницата)?
2. Дали општината има изработено извештај за состојбата на животната средина (член 45 став 5 од Законот за животната средина)? Ако да, ве молиме доставете ни го последно донесениот извештај?
3. Дали општината ги исполнува условите за издавање Б-интегрирана еколошка дозвола (член 123 од Законот за животната средина).
4. Дали општината има вработено овластени инспектори за животна средина на општината? Ако да, колку овластени инспектори има?
5. Дали во рамки на општината е формирана локална мрежа за мониторинг на животната средина во смисла на член 34 од Законот за животната средина? Ако е формирана кој ја сочинува, кога е формирана и што влегува во делокругот на работа?
6. Дали општината има донесено локален акционен план за животната средина согласно член 60 од Законот за животна средина? Ако има донесено, ве молиме доставете ни примерок од документот. Дали во изработката учествува лица под 30 години или младински организации? Кој го сочинува телото за следење на имплементацијата на ЛАП-от за животна средина?
7. Дали општината има усвоено Локална агенда 21 како локален документ за одржлив развој согласно член 186 став 3 и 4 од Законот за животната средина? Ако да ве молиме да ни доставите примерок. Дали во изработката учествува лица под 30 години или младински организации?
8. Дали на територијата на општината постои заштитено подрачје согласно Законот за заштита на природата? Ако има доставете листа од заштитетните подрачја?
9. Дали во општината е формирано партиципативно тело за урбанистичко планирање (Согласно членот 46 од Законот за урбанистичко планирање?)

Ако е формирано кој го сочинува? Дали во партципативното тело учествуваат лица под 30 години?).

10. Дали во рамки на општината е формиран локален младински совет? Ако е формиран кој го сочинува и споделете одговорно лице за контакт?
11. Дали општината има донесено локална стратегија за млади и/или акциски план? Ако да ве молиме споделете го документот.
12. На кој начин општината обезбедува учество на преставници на младите во креирањето политики на локално ниво?
13. Доколку Општината располага со листа на активни граѓански организации кои работат и дејствуваат во рамки на општината ве молиме да ја споделите.

Се УВАЖУВА

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Врз основа на Барањето информација од јавен карактер доставено од Македонско здружение на млади правници (МЗМП Скопје) ул. „Донбас“ бр.14-1/6, 1000 Скопје имателот на информацијата Општина Пробиштип

Ви ја доставува информацијата:

1. Општина Пробиштип обезбедува учество на јавноста преку јавно објавување на одржувањето јавни презентации и јавни анкети за документите од животна средина како што се: студиите за оцена на влијанието врз животната средина за проектите кои што се спроведуваат и за стратегиските оцени на влијанието врз животната средина при изготвување на разни планови. Тогаш јавноста има право да учествува и да даде свои забелешки и мислења. Исто така, пристапот до информации за состојбата со животната средина се остварува преку директни средби со вработените, преку контакти во писмена форма, преку телефон и електронска адреса info@probistip.gov.mk како и преку социјалните мрежи и медиумите.

2. Според член 45 став (5) од Законот за животна средина: Општините, општините во градот Скопје и градот Скопје можат да изготват Извештај за состојбата на животната средина на нивното подрачје. Извештајот е достапен на јавноста во согласност со одредбите од глава VIII од овој закон. Законот им дава можност на општините но истиот не ги обврзува задолжително. Општина Пробиштип нема изработено ваков извештај според овој член но редовно до МЖСПП доставува поединечни извештаи кои што се однесуваат на одредени состојби во животната средина.

3. Општина Пробиштип ги исполнува условите за издавање на Б интегрирана еколошка дозвола, според член 123 од Законот за животна средина, истата има определено лице во локалната администрација кое има висока стручна подготвка од областа на природните и техничките науки за издавање на Б- интегрирани еколошки дозволи на територијата на Општина Пробиштип.

4. Општина Пробиштип има вработено лице овластен инспектор за животна средина, едно лице.

5. Општина Пробиштип нема формирано локална мрежа за мониторинг на животната средина.

6. Општина Пробиштип има донесено ЛЕАП, првиот ЛЕАП беше еден од петте први ЛЕАП-и во Македонија. Вториот ЛЕАП документ е за период 2009-2015 година. Она што следи е ревизија на важечкиот ЛЕАП и изработка на нов. Во изработката на документите учествуваа многу голем број на граѓани, засегнати страни, групи, невладини организации, здруженија, млади, експерти. За следење на реализацијата на активностите, мерките и проектите од ЛЕАП формирана е комисија од страна на градоначалникот.

7. Општина Пробиштип нема изработено Локална агенда 21.

8. На територијата на Општина Пробиштип постои заштитено подрачје од категоријата заштитен предел, тоа е масивот Осогово. Исто така имаме заштитено споменик на природата- Лесновската дудинка, стара 650 години.

9. Во општина Пробиштип е формирано партиципативно тело за урбанистичко планирање со Решение за формирање на партиципативно тело на општина Пробиштип од областа на урбанизмот бр.08-1064/1 од 25.10.2021 година и во истото членуваат млади под 30 години.

10. Општина Пробиштип имаше формирано Совет на млади каде членовите беа избрани од страна на Советот на општина Пробиштип со донесување на Одлука за именување на членови во Советот за млади бр.26-320/3 од 26.03.2018 година, со која за претседател на Советот на млади е избрана Анастасија Трајковска, чиј мандат е истечен во 2020 година. Поради пандемијата со COVID-19 постапката за избор на нови членови не е спроведена, истата е предвидена да се спроведе во тековниот период.

11. Општината нема донесено локална стратегија за младите.

12. Во општината има активни невладини организации кои ви ги испраќаме во прилог на овој допис.

Во Прилог:

- ЛЕАП на општина Пробиштип за периодот од 2009-2015 година;
- Решение за формирање на партиципативно тело на општина Пробиштип од областа на урбанизмот бр.08-1064/1 од 25.10.2021 година
- Активни невладини организации на територијата на општина Пробиштип;

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поднесе жалба до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер во рок од 15 дена од приемот на Решението.

Решено во Општина Пробиштип на 28.03.2022 година, под бр.24-382/2.

По овластување на Градоначалникот на Општина Пробиштип
Службено лице за посредување со информации од јавен карактер
Анкица Ѓеновска-Советник за правни работи и јавни набавки

Данева

Јованка Данева-Раководител на одделение за правни и општи работи

Д. Анастасов

Градоначалник на општина Пробиштип
Драган Анастасов



Бр. 24-382/3

28.03.2022 год.

ПРОБИШТИП

ПРОПРАТНО ПИСМО ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ОДГОВОР ПО БАРАЊЕ

Датум: 28.03.2022 година

ДО: Македонско здружение на млади правници (МЗМП Скопје) ул. „Донбас“
бр.14-1/6, 1000 Скопје

ПРЕДМЕТ: Доставување на одговор по Барање информација согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер до имателот на информации
Општина Пробиштип

ВРСКА: 24-382/1 од 16.03.2022 година

Почитувани,

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. Весник на РСМ бр. 101/2019) во прилог ви се доставува Решение по бараната информација.

Во Прилог ви се доставува и:

- ЛЕАП на општина Пробиштип за периодот од 2009-2015 година;
- Решение за формирање на партиципативно тело на општина Пробиштип од областа на урбанизмот бр.08-1064/1 од 25.10.2021 година
- Активни невладини организации на територијата на општина Пробиштип;

Со почит,
Анкица Ѓеновска, службено лице







ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ул. Јаким Стојковски бр 1
Тел: 032 48 31 31; факс: 032 48 30 47
www.probitip.gov.mk
е-пошта: info@probitip.gov.mk

Врз основа на член 50 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на Република Македонија бр. 5/2002) а во врска со член 46 од Законот за урбанистичко планирање „(Службен весник на Република Северна Македонија, број 32/20), Градоначалникот на Општина Пробиштип го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

За формирање на партиципативно тело на Општина Пробиштип од областа на урбанизамот

1. Се формира партиципативно тело на Општина Пробиштип од областа на урбанизмот составено од најмалку 9 членови и тоа:
 - Претседател: Бранко Стојковски дги, Раководител на Одделението за урбанизам во Општина Пробиштип како член на Комисијата за урбанизам.
 - Заменик претседател: Деспина Зафиров диа Соработник за администрацирање на градежно земјиште во одделението за урбанизам во Општина Пробиштип,
 - Член: Јорданка Дукоска диа Советник за урбанизам и градежништво во одделението за урбанизам во Општина Пробиштип, како член на Комисијата за урбанизам,
 - Член: Весна Василевска диа, од студио Атриум доо Штип како член на Комисијата за урбанизам,
 - Член: Елена Дракуловска-Гигов диа, од ИН-ПУМА доо Скопје, како член на Комисијата за урбанизам,
 - Член: Кристина Јовковска Коваленска диа, од ИН-ПУМА доо Скопје, како член на Комисијата за урбанизам,
 - Член: Александар Благојчовски диа, Виш соработник за урбанистичко-планска документација во Одделението за урбанизам на Општина Пробиштип,
 - Член: Марија Митева претставник од Урбана заедница Калниште,
 - Член: Снежана Нелоска диа, претставник од ИН-ПУМА доо Скопје изработувач на урбанистички план.

2. Учество на лицата вработени во единицата на локалната самоуправа во партиципативното тело е по службена должност, а на лицата што не се вработени во единицата на локалната самоуправа учеството е на доброволна основа.
3. Партиципативното тело има право да расправа за сите работи од надлежност на единицата на локалната самоуправа и може да влијае на планските решенија и политиките на просторен развој, преку презентирање на своите мислења на советот на општината.
4. Партиципативното тело заседава најмалку еднаш на два месеци и има консултативна улога во постапката за изработка и донесување на урбанистички планови, особено ја разгледува планската програма во фаза пред таа да му биде предложена на градоначалникот за одобрување, како и урбанистичкиот план во фаза на урбанистичко планско решение пред да биде дадено на стручна ревизија. Работата на партиципативното тело е јавна.
5. Начинот на работа на партиципативното тело се уредува со Деловник за работа донесен од Советот на Општина Пробиштип.
6. Решението стапува во сила со донесувањето.

Општина Пробиштип

Градоначалник,
Драган Анастасов



Здруженијата на граѓани во општина Пробиштип кои активно работат на оваа територија опфаќаат 14 мажи и 10 жени со функција на претседатели на здруженијата на граѓани и координатори на проекти.

Со цел финансиска подршка на граѓанскиот сектор, здруженијата на граѓани се опфатени во Програмата за локален економски развој и заштита на животната средина, Подпрограма за подршка на здруженија на граѓани во општина Пробиштип. Со оваа Подпрограма се воспоставени процедури за финансиска подршка на здруженијата на граѓани преку објавување на Јавен конкурс за предлог проекти од граѓанскиот сектор, на кој здруженијата на граѓани поднесуваат проекти до Одделението за ЛЕР и заштита на животната средина и на формирана Комисија за оценување на проекти се врши селекција на проектите кои ќе бидат финансиски подржани. Исто така во оваа Подпрограма се предвидени финансиски средства за транспортни трошоци при реализација на програмските активности на здруженијата на граѓани.

Листа на активни Здруженија на граѓани - Пробиштип

- Здружение на граѓани „Подобра Иднина“,
Претседател: Игор Манасов igormanasov@hotmail.com
Катерина Митковска 078 626 224
Марија Јовановска 078 592 681
Кристина Атанасовска 078 262 413 atanasovska.k@yahoo.com

Реализира проекти за промоција на Лесново како туристичко-рекреативен локалитет со подршка од Генерален Секретаријатот на Владата на РМ, Одделение за подршка на нво сектор, и опфаќа повеќе членови од 15 до 25 години (поголем процент на женски лица).

- Здружение за техничка култура на Пробиштип „Народна техника“,
Претседател: Мијалче Манев 070 432 200 ntp_probistip@yahoo.com
Организира општински натпревари за техничка култура опфаќајќи ги двете основни и едното средно училиште, на кои натпревари учествуваат ученици од овие институции (поголем процент на машки лица)
- Здружение на хендикепирани лица „Милосрдно срце“,
Претседател: Венцо Јанев 071 438 529
Ивана Јанева 078 306 636 ivanaprgo88@yahoo.com
Учествуваат во активности организирани од страна на општината, како форуми на граѓани и проекти за општо корисна работа во нашата општина (поголем процент на женски лица)
- Здружение на граѓани „Црвен Крст“ Пробиштип
Претседател: Митко Ѓорѓиевски 071 246 745 probistip@redcross.org.mk

Активности за крводарителство, предавања и трибини во училиштата за прва помош. Во овие активности учествуваат студенти и средношколци, со поголем процент од женската популација,

- СПД „Врв Плавица„
Претседател: Страшко Милошевски 078 417 576 strasko.milosevski@yahoo.com
Организира активности за планинарење во кои учествуваат подеднакво и жени и мажи.
- Здружение на граѓани „Туристичка иднина„
Претседател: Славче Митевски 070 928 923 slavce.mitevski@yahoo.com
Работи на активности поврзани со велосипедизмот, вклучува денови за велосипедизам за учениците со планирани тури во рамките на општината. Во овие активности се вклучени и женски и машки лица.
- Здружение на граѓани „Леговец Ленд„,
Претседател: Марио Милосов 078 609 440 mario.milosov@hotmail.com
- Здружение на раковорци „Хендмејд Арт„,
Претседател: Бранка Спасовска 078 828 519 spasovskab@live.com
- Земјоделско здружение „Машински круг„,
Претседател: Николчо Колев 078 209 080 zmk_probistip@yahoo.com
Има реализирано проект од Програмата за Добрососедство со Р. Бугарија за зачувување на традиционални вредности, меки мерки, организирање на средби, работилници и предавања.
- Здружение на граѓани „Еко Фемина„,
Претседател: Светлана Станојковска 071 229 373 svetlanastanojkovska@yahoo.com
Има реализирано предавања за Здрава храна и здравјето на жената, вклучува поголем процент на жени во своите активности.
- Регионално туристичко здружение „Еко Осоговија„,
Претседател: Дејан Арсовски 071 348 668 dejanpetar@yahoo.com
- ЗООП „Пчела„,
Претседател: Стојанче Зафиров 078 494 057 stole_zafirov@yahoo.com
Активности поврзани со производство на органски мед, разни предавања и работилници. Во изминатите годи и има добиено финансиска подршка од буџетот на општина Пробиштип за организирање на работилници за пчеларство, одгледување на пчели и производство на мед, како и транспортни трошоци за присуство на регионални саеми за пчеларство и промоција на својот производ. поголем процент на мажи кои членуваат во ова здружение
- Здружение на граѓани „Граѓански Комитет за развој„,
Претседател: Живка Михајлова 071 246 493 zivkabt@yahoo.com

- Асоцијација „Slow Food,, Осогово
Владо Јосифов 078 360 863 vladojosifov@gmail.com
Ова здружение работи на промоција на здрава, органска бавно приготвена традиционална храна. Има добиено финансиска подршка од буџетот на општината за проект кој се однесува на размена на искуства со Р. Србија на полето на приготвување на здрава, органска храна. Подеднакво членуваат и мажи и жени.
- Организација на жени на општина Пробиштип
Претседател: Убавка Џонкинска 071 351 885 conkinska.ubavka@yahoo.com
Имаат реализирано проект со финансиска подршка од УСАИД на тема Здравјето на жената по 40-тата и организираат разни активности за празникот на жената и помош на стари лица со донација на храна и облека. Во ова здружение членуваат само жени.
- Здружение на дијабетичари на Пробиштип
контакт лице: Стојан Јаневски 070 257 196 stojanjanevski@yahoo.com
Учествуваат во активности на државно ниво за лица болни од дијабет. Во ова здружение членуваат и мажи жени.
- Радио аматерски Клуб Радиобран Претседател Гоце Младеновски
Реализираат активности во областа на радиоаматерството и имаат добиено финансиски средства од буџетот на општина Пробиштип за развој на радиоаматерството на ниво на општина Пробиштип и вклучување на ученици од основните училишта. Во ова здружение членуваат поголем процент на мажи.